

Работење и живеење во Германија

Информации за дозвола за престој, предуслови и процедури за државјанки и државјани од Македонија



Bundesagentur für Arbeit

Zentrale Auslands-
und Fachvermittlung (ZAV)

Размислувајте за тоа да изградите иднина во Германија?

Со оваа брошура би сакале да Ве информираме за тоа кои можности Ви се отворени за да добиете дозвола за престој заради вработување во Германија и кои предуслови треба да ги исполните за тоа

Новост од 1 ноември 2017 за поднесување на барање за работна виза
За поднесување на барање за работна виза според § 26 став 2 од Регулативата за вработување (Регулатива за Западен Балкан) досега се препорачуваше да се побара претходна согласност („Vorabzustimmung“) од Сојузната агенција за вработување. Оваа процедура престанува да важи од 1 ноември 2017 г. Почнувајќи од овој датум, Сојузната агенција за вработување регуларно ќе биде вклучена во процедурата за виза. Потврдите за претходна согласност („Vorabzustimmung“) кои се издадени пред 1 ноември 2017 г. и натаму ќе важат, но нема да се третираат со приоритет при доделување на термин.

Risi nga 1 nëntori 2017 në procedurën e vizave për punësim
Deri më tani është rekomanduar që për parashtrim të kërkesës për vizë për punësim sipas § 26 paragrafi 2 të Rregullores së Punësimimit (Rregullorja për Ballkanin Perëndimor) të kërkoni paraprakisht lejen e punës („Vorabzustimmung“) në Agjencinë Federale të Punës. Kjo procedurë do të përfundojë më 1 nëntor 2017. Agjencia Federale e Punës, nga tani e tutje, do të përfshihet gjithmonë në procedurën e vizave. Parapëlqimet („Vorabzustimmung“) e lëshuara prej autoriteteve gjermane deri më 1 nëntor 2017 mbeten të vlefshme, por ato nuk trajtohen me prioritet gjatë kaktimit të termineve.



1. Ваш пристап до германскиот пазар на трудот според новите регулативи

Бидејќи Македонија за Германија важи за таканаречена „сигурна земја на потекло“, барањата за азил од страна на македонски државјани фактички ед-вај и да имаат шанса за успех. Затоа, повеќето баратели на азил од Македо-нија мора повторно да се вратат во својата татковина.

Меѓутоа, со важност од 28.10.2015, **законските одредби го олеснуваат пристапот на граѓаните и граѓани-те на Македонија до германскиот пазар на трудот:** Од 01.01.2016 до 31.12.2020 лицата од Македонија во Германија **може да добијат дозвола за престој за сите професии, обуки и помошнички дејности.** Истото важи и тогаш кога немате квалификувана струковна наобразба или кога Вашата стручна квалификација не е признае-на во Германија. Тука не спаѓаат деј-ностите во кои се ангажираат работ-ници на одредено време.

Кои предуслови мора да ги исполнувате?

- Имате обврзувачка понуда од рабо-тодавач во Германија за работа од 01.01.2016 или подоцна.
- Ги исполнувате предусловите за из-давање виза.

Како да постапите понатаму?

Може да ја забрзата постапката за издавање виза, доколку ги земете во предвид следните напомени:

Пред да поднесете барање за изда-вање виза кај Вашето германско за-стапништво, **Вашиот работодавач** може кај надлежните установи во Германија да ги провери Вашите предуслови.

Прво лице за контакт притоа е или Службата за странци или Сојузната агенција за вработување:

а) Дали некогаш долгорачно (на пр. со дозвола за престој, ЕУ-сина карта, постојана дозвола за престој итн. или како барател на азил со толеранција или со дозвола за престој) сте престојувале во Германија? Тогаш **Вашиот работодавач** со обврзувачка понуда за работа ќе се обрати до регионално надлежната **Управаза странци**. Управата за странци ќе ги разгледа Вашите претходни престои во Германија.



НАПОМЕНА

Македонски државјани, кои согласно новата регулатива ќе поднесат барање за виза поради вработување, не смеат во рамките на последните 24 месеци пред поднесувањето на барањето да имаат користено услуги според Законот за користење услуги на баратели на азил.¹

Управата за странци ќе побара дозвола од **Сојузната агенција за вработување (БА)**: Таму ќе се провери, дали за местото што Ви е понуден има други кандидати² со предимство. Во тој случај нема да добиете дозвола за работа на германскиот пазар на трудот. Сојузната агенција за вработување, освен тоа, ќе ги испита условите за работа, особено платата и работното време, бидејќи истите во Германија треба да соодветствуваат со вообичаените стандарди.

Ако се исполнети сите услови, **Вашиот германски работодавач** од Управата за странци ќе добие **претходна дозвола за издавање на виза**.

По добивањето на претходната дозвола во амбасадата може да поднесете барање за виза.

¹ Исклучок претставуваат државјаните од Македонија, кои по 1 јануари 2015 година и пред 24.10.15 година поднесле барање за азил во Германија, кои на 24.10.2015 година сè уште престојувале во Германија и кои по 24.10.2015 година неодложно ја напуштиле земјата. За оваа група на луѓе може да се повторен влез во земјата од 1.1.2016 година доколку за нив важат наведените предуслови и доколку надлежната Управаза странци им одобри повторен влез во земјата.

² Граѓани од земјите членки на Европската Унија и од Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарија и од трети земји со неограничен пристап до пазарот на труд.


b) Доколку пред поднесувањето на барање за виза никогаш или само краткорочно сте престојувале во Германија (тука спаѓаат престои, за кои Ви е потребна виза издадена од страна на германско застапништво во странство)? Во тој случај за издавање на виза не е неопходна дозвола од страна на Управата за странци. Вашиот германски работодавач, во тој случај со обврзувачка понуда за работа ќе се обрати до Сојузната агенција за вработување, које ќе ги изврши горе споменатите испитувања.

Ако се исполнети сите услови, тогаш **Вашиот работодавач** од Сојузната агенција за вработување ќе добие **претходна согласност за издавање на виза**.

По добивањето на претходната согласност може во амбасадата да поднесете барање за издавање на виза.

ВАШЕ ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Актуелен преглед на наделжните лица за контакт на Сојузната агенција за вработување ќе најдете на интернет:

 [www.arbeitsagentur.de/
arbeitsmarktzulassung](http://www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarktzulassung)



Скенирајте го QR-кодот со смартфон.

НАПОМЕНА

Германска амбасада Македонија
ул. Леринска 59
1000 Скопје

 [www.auswaertiges-amt.de/
auslandsvertretungen](http://www.auswaertiges-amt.de/auslandsvertretungen)

2. Начини за добивање на работна дозвола за апликантки и апликанти со одредени квалификации

Во претходното поглавје опишаното испитување на предимство на кандидатите од Германија и од земијите членки на Европската Унија отпаѓа, доколку имате одредени квалификации:

Вие имате факултетско образование:

Доколку имате факултетска диплома и од страна на работодавач во Германија Ви биде понуден договор за работа за позиција која е соодветна на Вашата диплома, може да добиете таканаречена „ЕУ-сина карта“. Освен тоа, однапред треба да се провери дали Вашата факултетска диплома одговара на диплома стекната на германска високообразовна институција. Неопходен е годишен приход во бруто износ од најмалку 48.400 евра.³

Доколку имате факултетска диплома во професија за која во моментот во Германија владее голема побарувач-

ка (природонаучник, математичар, инженер, доктор по медицина и факултетски стручњак во областа на информатичките и комуникациските технологии) и Ви биде понуден договор за работа, за „ЕУ-сина карта“ може да аплицирате и при годишен приход во бруто износ од 37.752 евра.⁴

Имателите на ЕУ-сина карта уште по изминати 33 месеци, односно при доставен доказ за задоволително познавање на германски јазик по 21 месец, може да добијат дозвола за престој.

Вие сте стручен работник:

Постојат низа стручни звања, кои во Германија може да се стекнат преку студии, туку преку стручно образование. Во овие професии се бара квалификувана работна сила. Пристапот до пазарот на трудот за кандидати од земјите надвор од Европа за овие

³ Износите се менуваат на годишна основа. Овој износ важи за 2015. Во 2016 важи минимален износ на бруто годишна плата од 49.600 евра (Состојба: 1.12.2015).

⁴ Износите се менуваат на годишна основа. Овој износ важи за 2015. Во 2016 важи минимален износ на бруто годишна плата од 38.688 евра (Состојба: 1.12.2015).

професии е олеснет. Кои професии спаѓаат во оваа група се утврдува годишно и се објавува тука:



➔ www.make-it-in-germany.com/en
> for qualified professionals
> working > demanded professions > needed vocational qualifications

Моментно (состојба: ноември 2015) наведени се преку 130 професии, особено во областа на здравството и здравствената нега, мехатрониката и електрониката, техничките градежни услуги како и професии во областа на сообраќајот и логистиката.

Доколку спаѓате во некоја од овие професионални области и имате конкретна понуда за работа, може да добиете виза за да отпочнете со работа, доколку Сојузната агенција за труд утврди дека условите за вработување за понуденото работно место одговараат на оние за германски вработен

За поднесување на барање за дозвола за престој мора да биде проверено дали дадената професионална квалификација може да се спореди со соодветна германска професионална на-

образба. Ве молиме да имате во предвид дека постапката треба да ја започнете уште во важата татковина. Информации за оваа постапка ќе најдете на германски и на англиски јазик на следните интернет страници ➔ www.anerkennung-in-deutschland.de и ➔ www.berufliche-anerkennung.de.

Доколку службата за признавање квалификации утврди дека за исто вреднување на стекнатото звање се неопходни дополнителни квалификации, под посебни услови може да поднесе-те дозвола за престој за признавање на Вашата странска професионална квалификација. Како стручен кадар или како факултетски образовано лице, барањето за виза може да го поднесете кај Вашето германско странско застапништво.

Прашања? За квалификуваните работници и за висококвалификуваните лица се исплати да се фрли поглед на порталот за добредојде „Make it in Germany“: Тука странските стручни кадри ќе најдат информации за шансите за градење на кариера во Германија – и за тоа зошто се исплати да се живее и работи тука.

Визазабарателина работа

Пристапот до пазарот на трудот преку „ЕУ-сината карта“ или позитивната листа претпоставува добиена понуда за работа. Доколку располагате со универзитетска диплома признаена во Германија или споредбена универзитетска диплома, и без конкретна по-

нуда за работа може да поднесете барање за издавање на виза за барање работа. Со оваа виза во Германија може да останете до шест месеце како барател на работа. Предуслов за оваа виза е во тој период да ги финансирате трошоците за живот и без да работите.

3. Вака ќе се подготвите

Учете германски

Во потрагата по работа и за аплицирање потребно е да располагате со одредено ниво на познавање на **германски јазик**. Можни се **јазични курсеви** на Гете-Институтот во Вашата земја или во некое друго јазично училиште. Страницата на „DeutschenWelle“ нуди бесплатни онлајн јазични курсеви.

Понатамошни информации на тема учење германски и јазични курсеви ќе најдете и на страницата [↗ www.make-it-in-germany.com](http://www.make-it-in-germany.com)

Подгответе ги сведителствата и потврдите

Најголеми шанси за добивање работа во Германија имаат апликанти со добри професионални квалификации.

Доколку имате завршено стручно образование или факултет, во тој случај треба да ги приложите сите свидетелства. Ако имате факултетска диплома или сте квалификуван работник и ги исполувате условите од поглавјето 2, уште од дома треба да поднесете барање за признавање на Вашата професионална диплома.

Вака ќе најдете работа

Сите работни места пријавени кај Сојузната агенција за вработување ќе се објавени на интернетстраницата [↪ jobboerse.arbeitsagentur.de](https://jobboerse.arbeitsagentur.de) Централната служба за посредување при вработување на странци и стручни кадри и Make it in Germany – Migration Support Center ќе ве подржат со различни услуги при барањето работа: **+49 228 713 1313** или на zav@arbeitsagentur.de.

Секако дека и други портали како на пример [↪ www.stepstone.de](https://www.stepstone.de) и [↪ www.monster.de](https://www.monster.de) се добар начин за барање работа. На страниците [↪ www.zeitung.de](https://www.zeitung.de) и [↪ www.onlinenewspapers.com](https://www.onlinenewspapers.com) ќе најдете преглед на сите надрегионални и регионални весници во Германија. Ина веб-страниците на некои од овие весници можете да ги разгледате објавените огласи за работа. На интернет порталот [↪ ec.europa.eu/eures](https://ec.europa.eu/eures) исто така може да побарате огласи за работа во Германија.

Вака ќе аплицирате

За успешна потрага по работа потребна е добра подготовка на документите за конкурирање. Информации за различните модалитети за аплицирање во Германија ќе најдете на [↪ make-it-in-germany.com/en](https://make-it-in-germany.com/en) > Working > Guide. Интернет страницата [↪ www.europass-info.de](https://www.europass-info.de) www.europass-info.de нуди обрасци за аплицирање според европските стандарди вклучително биографија, познавањенастрански јазици, образец за прикажување на стручните квалификации и т.н. „Diploma Supplement“ за завршен факултет.

Кога и Вашето семејство доаѓа со Вас

Оној кој ќе добие работна дозвола и дозвола за престој во Германије, **може со себе да ги повлече и членовите на неговото семејство (брачен партнер и/или малолетни деца)**, доколку располага со доволен про-

стор за живеење и доколку може да ги покрие трошоците за живот за своето семејство, без притоа да користи државна финансиска помош. Генерално, и на Вашето членови на семејството им е потреба виза за влез во Германија. Оваа регулатива **и на вашиот сопруг/сопруга му/и дава право за вработување.**

Откако ќе допатува, Вашето семејство мора да го пријавите во надлежната служба и во Управата за странци да поднесете барање за издавање на дозвола за престој.

ИМАТЕ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРАШАЊА?

Доколку имате прашања во врска со условите за живот и работа во Германија, може да се обратите до **Make it in Germany – Migration Support Center** на Централната служба за посредување при вработување на странци и стручни кадри на: **+49 228 713 1313** или на **zav@arbeitsagentur.de**.

И двата информативни портали [⇒ ec.europa.eu/eures](https://ec.europa.eu/eures) и [⇒ www.make-it-in-germany.com](https://www.make-it-in-germany.com) информираат детално за прашања поврзани со условите за живот и работа во Германија, стандардите за аплицирање, социјалното осигурување, даноците и за други теми, кои што се важни за подготовка за отпочнување со работа во Германија.

За прашања поврзани со доаѓањето во земјата, работната дозвола и дозволата за престој, обратете се до германската амбасада во Вашата татковина.

Издавач

Сојузна агенција за вработување

90327 Нирнберг

Централна служба за посредување

при вработување на странци и стручни

кадри

04 / 2016

www.arbeitsagentur.de



Скенирајте го QR-кодот со
смартфон.